

Согласно член 401-а од Законот за трговските друштва, АДИНГ АД Скопје ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од Годишното собрание на друштвото, одржано на ден 25.06.2020 година.

На Годишното собрание на друштвото одржано на ден 25.06.2020 година од вкупно 347.760 акции со право на глас, присуствуваа акционери (преку гласање со кореспонденција) кои учествува во работата на Собранието, со вкупно 228.135 акции со право на глас претставувани на Собранието или 65.60 % од вкупниот број на акции со право на глас.

Акционерите кои учествуваа во работата на Собранието по точките од дневниот ред гласаа на следниот начин :

1. Прва точка од Дневниот ред,

Избор на претседавач на Собранието – Љупчо Атанасовски

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 218.495 акции со право на глас претставувани на Собранието или 95.77 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ВОЗДРЖАН” гласаа акционери со вкупно 1.000 акции со право на глас претставувани на Собранието или 0.44 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, гласови “ПРОТИВ” нема, 8.640 акции, односно 3.79 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието не се изјасниле конкретно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН” по точката на дневниот ред.

2. Втора точка од Дневниот ред,

Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на АДИНГ АД Скопје во 2019 година

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 219.495 акции со право на глас претставувани на Собранието или 96.21 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН” гласови нема, 8.640 акции, односно 3.79 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието не се изјасниле конкретно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН” по точката на дневниот ред.

3. Трета точка од Дневниот ред,

Одобрување на консолидираната годишната сметка за 2019 година на поврзаните друштва во деловниот систем

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 219.495 акции со право на глас претставувани на Собранието или 96.21 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН” гласови нема, 8.640 акции, односно 3.79 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието не се изјасниле конкретно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН” по точката на дневниот ред.

4. Четврта точка од Дневниот ред,

Одлучување за распределба на добивка

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 219.495 акции со право на глас претставувани на Собранието или 96.21 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН” гласови нема, 8.640 акции, односно 3.79 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието не се изјасниле конкретно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН” по точката на дневниот ред.

5. Петта точка од Дневниот ред,

Одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на надзорниот и управниот одбор

По спроведеното јавно гласање за секој член на Надзорен одбор и Управен одбор поединечно, за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото, се гласаше како што следи :

1. За одобрување на работата на Александар Белев, Претседател на Надзорниот одбор, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 219.495 акции со право на глас претставувани на Собранието или 96.21 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН” гласови нема, 8.640 акции, односно 3.79 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието не се изјасниле конкретно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН” по точката на дневниот ред.
2. За одобрување на работата на Александра Петровска, Заменик Претседател на Надзорниот одбор , “ЗА” гласаа акционери со вкупно 219.495 акции со право на глас претставувани на Собранието или 96.21 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН” гласови нема, 8.640 акции, односно 3.79 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието не се изјасниле конкретно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН” по точката на дневниот ред.
3. За одобрување на работата на Филип Филипоски, член на Надзорниот одбор , “ЗА” гласаа акционери со вкупно 219.495 акции со право на глас претставувани на Собранието или 96.21 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН” гласови нема, 8.640 акции, односно 3.79 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието не се изјасниле конкретно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН” по точката на дневниот ред.
4. За одобрување на работата на Раде Јанков , независен член на Надзорниот одбор , “ЗА” гласаа акционери со вкупно 216.995 акции со право на глас претставувани на Собранието или 95.11 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ВОЗДРЖАН” гласаа акционери со вкупно 2.500 акции со право на глас претставувани на Собранието или 1.10 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, гласови “ПРОТИВ” нема, 8.640 акции, односно 3.79 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието не се изјасниле конкретно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН” по точката на дневниот ред.
5. За одобрување на работата на Благој Дончев, Претседател на управен одбор , “ЗА” гласаа акционери со вкупно 219.495 акции со право на глас претставувани на Собранието или 96.21 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието,

“ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема, 8.640 акции, односно 3.79 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието не се изјасниле конкретно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН” по точката на дневниот ред.

6. За одобрување на работата на Зоран Петровски, Заменик Претседател на управен одбор, “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 219.495 акции со право на глас претставувани на Собранието или 96.21 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема, 8.640 акции, односно 3.79 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието не се изјасниле конкретно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН” по точката на дневниот ред.
7. За одобрување на работата на Вања Дончева Рајатоска , член на управен одбор, “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 219.495 акции со право на глас претставувани на Собранието или 96.21 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема, 8.640 акции, односно 3.79 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието не се изјасниле конкретно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН” по точката на дневниот ред.
8. За одобрување на работата на Даниел Цеков, член на управен одбор , “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 219.495 акции со право на глас претставувани на Собранието или 96.21 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема, 8.640 акции, односно 3.79 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието не се изјасниле конкретно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН” по точката на дневниот ред.
9. За одобрување на работата на Горан Атанасовски , член на управен одбор, “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 219.495 акции со право на глас претставувани на Собранието или 96.21 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема, 8.640 акции, односно 3.79 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието не се изјасниле конкретно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН” по точката на дневниот ред.

6. Шеста точка од Дневниот ред,

Донесување на одлука за откуп на сопствени акции

“ЗА“ гласаа акционери со вкупно 219.495 акции со право на глас претставувани на Собранието или 96.21 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема, 8.640 акции, односно 3.79 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието не се изјасниле конкретно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН” по точката на дневниот ред.

7. Седма точка од Дневниот ред,

Донесување на одлука за продажба на сопствени акции

“ЗА“ гласаа акционери со вкупно 218.495 акции со право на глас претставувани на Собранието или 95.77 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ВОЗДРЖАН“ гласаа акционери со вкупно 1.000 акции со право на глас претставувани на Собранието или 0.44 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, гласови

“ПРОТИВ” нема, 8.640 акции, односно 3.79 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието не се изјасниле конкретно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН” по точката на дневниот ред.

8. Осма точка од Дневниот ред,

Избор на ревизор за годишната сметка за 2019 година

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 219.495 акции со право на глас претставувани на Собранието или 96.21 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН” гласови нема, 8.640 акции, односно 3.79 % од акциите со право на глас претставувани на Собранието не се изјасниле конкретно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН” по точката на дневниот ред.

Скопје

26.06.2020